

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2024,
со извештај на независниот ревизор

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2024,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 5
КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ	6
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	7
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	8
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	9
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	10
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	11 - 36

Додатоци

Додаток 1 - Годишен извештај за работа на Групата

Додаток 2 - Консолидирана годишна сметка

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје и неговата подружница МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје што ги вклучуваат консолидираниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2024 година, консолидираниот биланс на успех, консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, консолидираниот извештај за промени во главнината, консолидираниот извештај за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорноси на раководството за финансискиите извештаи

Раководството на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорноси на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија, објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

1. Како што е наведено во белешката 16 од овие финансиски извештаи, Групата има вложувања во котирани друштва на официјалниот пазар на Македонската берза - подсегмент берзанска котација во износ од 317.230 илјади денари. Групата ги води овие вложувања по набавната вредност во моментот на нивното купување на Македонската берза поради што постои неусогласеност со барањата во Меѓународниот сметководствен стандард 39 - Финансиски инструменти: признавање и мерење, што е прифатен во Република Северна Македонија. Стандардот бара вложувањата расположливи за продажба да се сведат на нивната пазарна цена на берзата на крајот на годината. Доколку се направи мерење на овие вложувања расположливи за продажба според барањата на стандардот истите би изнесувале 190.496 илјади денари, при што 15.681 илјади денари се ефект што ги намалува резервите од вреднување на вложувањата расположливи за продажба, а 111.053 илјади денари се ефект што ја намалува акумулираната добивка од претходни години. Ние изразивме мислење со резерва за несведување на вложувањата расположливи за продажба на нивната пазарна цена во финансиските извештаи на Групата за 2023 година.

2. Како што е наведено во белешката 16 од овие финансиски извештаи, Групата има вложувања во котирани друштва на официјалниот пазар на Македонската берза - подсегмент задолжителна котација во износ од 305.810 илјади денари. За овие вложувања, односно акции кои иако котираат на Македонската берза за хартии од вредност, нема активен пазар, односно со нив активно не се тргувало на Берзата во тековната година. Групата има и вложувања во некотирачки друштва во износ од 46.000 илјади денари. Групата ги води наведените вложувања во оваа точка по набавната вредност, намалени за исправка на вредноста врз основа на извршена проценка на нивната објективна вредност. Групата не извршила сеопфатна последователна проценка на објективната вредност на сите вложувања на датумот на известување согласно барањата во Меѓународниот сметководствен стандард 39 - Финансиски инструменти: признавање и мерење, што е прифатен во Република Северна Македонија. Доколку истата била направена, можеби би требало да се намали вредноста на овие вложувања. Ние изразивме мислење со резерва за неизвршена сеопфатна проценка на објективната вредност на претходно наведените вложувања расположливи за продажба во финансиските извештаи на Групата за 2023 година.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за ефектите опишани во Основа за мислење со резерва – точка 1 и освен за можните ефекти опишани во Основа за мислење со резерва - точка 2, консолидираните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје и неговата подружница МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје заклучно со 31 декември 2024 година, како и финансиската успешност и паричните текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Групата, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината што заврши на 31 декември 2024 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со консолидираната годишната сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со консолидираната годишната сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје за годината што заврши на 31 декември 2024 година.

Скопје, 4 април 2025 година

Овластен ревизор

Љупчо Пецев



Друштво за ревизија
ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Приходи од продажба	7	29.519	48.656
Останати приходи од работење	8	453	2.221
Вкупно приходи од работење		29.972	50.877
Потрошени материјали и ситен инвентар		-672	-1.595
Плати и надоместоци за вработените	9	-10.597	-11.754
Амортизација	14,15	-9.191	-9.639
Набавна вредност на продадени нетековни средства кои се чуваат за продажба		-	-5.102
Останати расходи од работење	10	-10.646	-23.090
Вкупно расходи од работење		-31.106	-51.180
Загуба од работење		-1.134	-303
Финансиски приходи	11	12.809	10.697
Финансиски расходи	11	-1	-460
Добивка пред оданочување		11.674	9.934
Данок на добивка	12	-841	-547
Добивка по оданочување		10.833	9.387
Добивка по оданочување што припаѓа на:			
Сопствениците (имателите на акции)		10.833	9.387
на матичното друштво		-	-
Неконтролирачко учество		10.833	9.387
Основна заработувачка по акција (во денари)	13	15,27	13,23

Консолидираните финансиски извештаи на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје се усвоени од Одборот на директори на Друштвото на 18 февруари 2025 година

Извршен директор - Генерален директор

Стефан Станкоски



Белешките содржани од страна 11 до 36 се составен дел на овие финансиски извештаи

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Добивка по оданочување		10.833	9.387
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-105	-141
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		<u>-105</u>	<u>-141</u>
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		<u>10.728</u>	<u>9.246</u>
Вкупна сеопфатна добивка што припаѓа на:			
Сопствениците (имателите на акции) на матичното друштво		10.728	9.246
Неконтролирачко учество		-	-
		<u>10.728</u>	<u>9.246</u>

Белешките содржани од страна 11 до 36 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	2024	2023
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	14	106.244	80.566
Нематеријални средства	14	-	-
Вложувања во недвижности	15	64.215	10.680
Дадени аванси за материјални средства		-	-
Вложувања во подружници	27	-	-
Вложувања расположливи за продажба	16	669.111	676.805
Вкупно		839.570	768.051
Тековни средства			
Залихи	17	238	238
Средства наменети за продажба		-	-
Побарувања од купувачи	18	1.713	2.806
Останати краткорочни побарувања	19	3.853	19.321
Краткорочни финансиски средства	20	200.000	179.023
Парични средства	21	4.639	17.446
Вкупно		210.443	218.834
ВКУПНО СРЕДСТВА		1.050.013	986.885
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви			
Акционерски капитал		788.424	788.424
Сопствени акции		-38.981	-38.981
Законски резерви		79.549	79.549
Ревалоризациски резерви		-	105
Објективна вредност и останати резерви		-551.076	-551.076
Акумулирана добивка		715.297	704.464
Вкупно капитал и резерви што припаѓаат на сопствениците на матичното друштво		993.213	982.485
Неконтролирачко учество		-	-
Вкупно капитал и резерви		993.213	982.485
Долгорочни обврски			
Долгорочни кредити	22	-	-
Останати долгорочни обврски	22	-	-
Вкупно		0	0
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	23	1.241	1.408
Останати краткорочни обврски	24	1.556	2.605
Краткорочни финансиски обврски	25	54.003	387
Вкупно		56.800	4.400
Вкупно обврски		56.800	4.400
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		1.050.013	986.885

Белешките содржани од страна 11 до 36 се составен дел на овие финансиски извештаи

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 декември 2024 година

2024 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски резерви	Ревалориз. резерви	Разлика од објективна вредност на капитал	Акумулир. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2024	788.424	-38.981	79.549	105	-551.076	704.464	982.485
Сеопфатна добивка							
Добивка за годината	-	-	-	-	-	10.833	10.833
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-105	-	-	-105
Вкупна сеопфатна загуба	-	-	-	-105	-	10.833	10.728
Трансакции со сопствениците							
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од присоединети подружници	-	-	-	-	-	-	0
Заокружување	-	-	-	-	-	-	0
Распределено за законски резерви	-	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2024	788.424	-38.981	79.549	0	-551.076	715.297	993.213

2023 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски резерви	Ревалориз. резерви	Разлика од објективна вредност на капитал	Акумулир. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2023	788.424	-38.981	70.979	246	-551.076	703.647	973.239
Сеопфатна добивка							
Добивка за годината	-	-	-	-	-	9.387	9.387
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-141	-	-	-141
Вкупна сеопфатна загуба	-	-	-	-141	-	9.387	9.246
Трансакции со сопствениците							
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од присоединети подружници	-	-	-	-	-	-	0
Заокружување	-	-	-	-	-	-	0
Распределено за законски резерви	-	-	8.570	-	-	-8.570	-
Состојба 31.12.2023	788.424	-38.981	79.549	105	-551.076	704.464	982.485

Во рамките на вкупниот капитал на Групата евидентирана е разлика во износ од 551.076 илјади денари како објективна вредност и резерви од усогласување помеѓу проценетата вредност на капиталот утврдена при првата емисија на акции од страна на матичното друштво и вкупната номинална вредност на акционерскиот капитал регистриран во Централниот депозитар за хартии од вредност.

Белешките содржани од страна 11 до 36 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
А. Парични текови од деловни активности		
Добивка по оданочување	10.833	9.387
Амортизација	9.191	9.639
Добивка / загуба од продажба и расход на основни средства, недвижности дадени под закуп и средства наменети за продажба	-311	-749
Добивка од продажба на вложувања расположливи за продажба	-576	-
Залихи	-	-
Средства наменети за продажба	-	5.102
Побарувања од купувачи	1.093	2.908
Останати краткорочни побарувања	15.468	-14.303
Обврски спрема добавувачи	-167	-7.239
Останати краткорочни обврски	-1.049	-15.854
Нето парични текови од деловни активности	34.482	-11.109
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства и недвижности за издавање	-88.941	-4.750
Набавки на нематеријални средства	-	-
Аванси за набавка на основни средства	-	-
Прилив од продадени основни средства и недв. дадени под закуп	848	1.587
Прилив од вложувања расположливи за продажба	8.165	1.012
Одлив од краткорочни финансиски средства	-20.977	-19.746
Нето парични текови од инвестициони активности	-100.905	-21.897
В. Парични текови од финансиски активности		
Прилив / одлив од финансиски обврски	53.616	-5.888
Откупени сопствени акции	-	-
Исплатени дивиденди	-	-
Нето парични текови од финансиски активности	53.616	-5.888
НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	-12.807	-38.894
Парични средства на почетокот на годината	17.446	56.340
Парични средства на крајот на годината	4.639	17.446

Белешките содржани од страна 11 до 36 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ГРУПАТА

1.1. Трговското друштво за меѓународна шпедиција, складишта, надворешно трговско работење, производство и промет МАКОШПЕД Скопје основано е и работи во Република Северна Македонија. Скратениот назив на Друштвото гласи: ТД МАКОШПЕД АД - Скопје.

Основна дејност на Друштвото според главната приходна шифра е останати придружни дејности во превозот. ТД МАКОШПЕД АД - Скопје ги извршува следните други дејности:

- царинско посредување во увоз, извоз и транзит;
- царинско и локално складирање;
- купување и продажба на сопствен недвижен имот
- издавање на недвижен имот под закуп;
- останати деловни помошни услужни дејности.

1.2. Акционерската главнина на Друштвото ја сочинуваат 788.424 обични акции. ТД МАКОШПЕД АД - Скопје нема издадено приоритетни акции. Номиналната вредност на една акција изнесува 1.000 денари.

На 31.12.2024 година Друштвото има откупено 78.840 сопствени обични акции или 9,9997% од акционерската главнина (78.840 сопствени обични акции и на 31.12.2023 година или 9,9997% од акционерската главнина).

1.3. Акционери со учество над 5% во издадените акции на ТД МАКОШПЕД АД – Скопје на 31.12.2024 година се: Мепком ДОО Скопје 19,03% (19,03% на 31.12.2023 година), Уготур АД Скопје 18,90% (18,90% на 31.12.2023 година) и Игм-трејд ДОО Кавадарци 12,93% (12,93% на 31.12.2023 година).

1.4. Групата МАКОШПЕД, покрај матичното друштво, ја сочинува и МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје, кое е во целосна сопственост на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје.

Друштвото за превоз на стоки во внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје е основано на 11.04.2019 година, а со работење започна од месец јуни 2019 година. Единствен содружник на МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје со учество од 100% во основната главнина е ТД МАКОШПЕД АД - Скопје. Основна дејност на МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје е товарен патен транспорт.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

1.5. Бројот на вработени во Групата МАКОШПЕД на 31 декември е прикажан во табелата што следи:

Број на вработени на 31 декември	2024	2023
ТД МАКОШПЕД АД - Скопје	15	15
МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје	1	4
ВКУПНО ГРУПА МАКОШПЕД	16	19

1.6. Седиштето на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје е на улица Македонија бр. 19, Скопје.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје се подготвени во согласност со сметководствените стандарди што се прифатени во Република Северна Македонија.

Сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија се Меѓународните стандарди за финансиско известување што се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавувал Државниот завод за статистика (белешки 3.5. и 3.7.).

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Групата ќе продолжи да работи во догледна иднина. Групата нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи обемот на своето работење.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2.4. Принципи за консолидација

Консолидираните финансиски извештаи на Групата МАКОШПЕД се презентирани како да сочинуваат едно друштво. Групата МАКОШПЕД го опфаќа матичното друштво ТД МАКОШПЕД - АД Скопје и неговата целосно поседувана подружница МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје.

Подружница е правно лице под контрола на матичното друштво. Контролата претставува моќ да се управува со финансиските и оперативните политики на друго друштво од страна на матичното друштво.

Вложувањето на Матичното друштво во подружницата, како и уделот на Матичното друштво во главнината на подружницата, сразмерно на вложувањето се елиминирани при консолидацијата. При консолидацијата, во билансот на состојбата се елиминирани и меѓусебните побарувања, вложувања и обврски. Делот на капиталот што им припаѓа на останатите содружници во содружничкиот капитал и основната главнина на подружницата се прикажани како неконтролирачко учество.

Во консолидираниот биланс на успех се извршени елиминации на меѓусебно остварените приходи, односно расходи. Учесството на малцинските содружници во добивката на Групата е прикажана одделно од добивката на Групата.

2.5. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст. Сметководствените политики конзистентно се применети во текот на презентираниите периоди.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите од продажба на производи, стоки и услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува. Приходите од продажба се признаваат во моментот на нивната испорака и прифаќање од страна на купувачите, односно во моментот на извршување на услугите.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловните односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловните односи се искажуваат како расходи за камати. Расходите за камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на недвижностите, постројките и опремата се евидентираат на товар на расходите на работење во пресметковниот период кога ќе настанат.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на недвижностите, постројките и опремата или се подобруваат условите за работа се книжат како зголемување на нивната вредност.

3.5. Недвижности, постројки и опрема

Набавките на недвижностите, постројките и опремата во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се состои од фактурната вредност, зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Македонија, недвижностите, постројките и опремата се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Недвижностите, постројките и опремата се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на недвижностите, постројките и опремата се книжи како добивка во рамките на останатите приходи од работење, а негативната разлика се книжи како загуба во рамките на останатите расходи од работење. Неотпишаната вредност на расходуваните недвижности, постројки и опрема се книжи на товар на останатите расходи од работење.

3.6. Амортизација

Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба.

Стапките што се применуваат за амортизација на недвижностите, постројките и опремата што ги поседува Групата се како што следи:

Недвижности	2,5 - 10%
Постројки и опрема	5 - 10%
Транспортни средства	10 - 25%
Компјутерска опрема	25%
Канцелариски мебел	20%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

3.7. Недвижности дадени под закуп

Зградите наменети за издавање кои што Групата не ги користи се класифицирани како вложувања во недвижности или недвижности дадени под закуп. Вложувањата во недвижности, иницијално се евидентираат по набавна вредност при нивното стекнување намалена за акумулираната амортизација и годишно се ревалоризирани во претходните години заклучно до 2002 година со примена на официјалните коефициенти за ревалоризација кои се засновувале на индексот на пораст на цени на производителите на индустриски производи во Република Македонија. Овие коефициенти се применуваат на набавната вредност и врз акумулираната амортизација. Ефектот од ваквата ревалоризација е евидентиран на ревалоризациони резерви. Ваква ревалоризација повеќе не се евидентира.

Амортизацијата се пресметува според правопрпорционалниот метод во текот на проценетиот век на користење на средствата со годишна стапка на амортизација од 2,5%.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивната продажба на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.9. Вложувања во подружници

Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва. Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според методот на набавна вредност, намалени за евентуални обезвреднувања на нивната вредност преку сметка за исправка на вредноста. Вложувањата во подружници се елиминираат во консолидираните финансиски извештаи.

3.10. Вложувања расположливи за продажба

Групата вложувањата ги категоризира како вложувања расположливи за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства. Вложувања кои се чуваат до доспевање се вложувања во државни или благајнички записи заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признасна во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.11. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

3.12. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните услуги и стоки, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикатори кои се користат при проценката на наплатливоста на побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, како и стечај или ликвидација на купувачите. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.13. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловни банки, девизни сметки во деловните банки и депозити во банки со рок на доспевање до три месеци.

3.14. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот за финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи, односно од финансиските расходи.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3.15. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирана добивка

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните и уплатените акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од матичното друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (трезорски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот.

Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка по оданочување. Согласно законските одредби, секое трговско друштво е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршена годишна ревалоризација согласно изнесеното во точките 3.5. и 3.7. на овие белешки. Салдото на ревалоризационата резерва е евидентирано во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.16. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.17. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3.18. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања. Доколку пресметаниот данок од добивка е поголем од износот на пресметаната добивка пред оданочување, за разликата се искажува загуба.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и се плаќа и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2023 година).

3.19. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Групата сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

Групата има дадено под оперативен наем градежни објекти од кој што остварува приходи од наемнини.

3.20. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Групата во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвата плаќаат придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Обврски при пензионирање

Групата, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Групата нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.21. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Групата има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.22. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесни обврски се можни обврски што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Групата. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Групата. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Групата е изложена на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори на матичното друштво. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

Групата во своето работење стапува во меѓународни трансакции во мал обем заради продажби и набавки на стоки и услуги. Овие набавки се искажани во странски валути.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Групата не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Северна Македонија. Поради тоа, Групата е изложена на ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

Групата е изложена на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од нејзина контрола.

4.2. Кредитен ризик

Групата е изложена на кредитен ризик во случај купувачите да не можат да ги извршат своите обврски спрема Групата.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Групата е изложена на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова ја изложува Групата на можен ризик од промени на каматните стапки.

Групата нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од ликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групата нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Групата нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Групата го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Групата нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

5. УТВРДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ

Групата располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи, обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност се утврдува врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

6.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

Показател на кредитна задолженост

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Обврски по кредити	54.003	387
Парични средства и краткорочни депозити во банки	<u>-4.639</u>	<u>-17.446</u>
Нето обврски по кредити	49.364	-17.059
Капитал и резерви	993.213	982.485
% на кредитна задолженост	<u>4,97%</u>	<u>0,00%</u>

Показателот на кредитна задолженост на Групата покажува дека на 31.12.2024 година Групата има низок процент на кредитна задолженост. На 31.12.2023 година Групата не беше нето кредитно задолжена.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

6.2. Ризик од промена на девизни курсеви

Групата влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари во мал обем, при што таа е изложено на минимален ризик од промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2024 и 2023 година по валути е како што следи:

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	896	896	-	-
УСД	-	-	-	-
	<u>896</u>	<u>896</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Сензитивна анализа

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	90	90	-90	-90
УСД	-	-	-	-
	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>-90</u>	<u>-90</u>

6.3. Ризик од промени на каматните стапки

Групата се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2024	2023
Финансиски средства		
Некаматносни		
Парични средства	4.639	17.446
Побарувања од купувачи	1.713	2.806
Останати побарувања	3.853	19.073
Депозити во банки	54.000	
Побарувања за камати	-	23
Вложувања расположливи за продажба	669.111	676.805
	733.316	716.153
Каматносни со променлива камата		
Парични средства	-	-
Дадени заеми	-	-
Депозити во банки	-	-
	-	-
Каматносни со фиксна камата		
Депозити во банки	146.000	179.000
	146.000	179.000
	879.316	895.153
Финансиски обврски		
Некаматносни		
Обврски по кредити	-	369
Обврски за камати	-	18
Обврски спрема добавувачи	1.241	1.408
Останати тековни обврски	1.556	1.839
	2.797	3.634
Каматносни со фиксна камата		
Обврски по кредити	54.003	-
	54.003	0
Каматносни со променлива камата		
Обврски за финансиски лизинг	-	-
	-	-
	56.800	3.634

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден проценет поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	зголемување		намалување	
	2024	2023	2024	2023
Дадени депозити	-	-	-	-
Земени кредити и финансиски лизинг	-	-	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Групата на 31.12.2024 и 31.12.2023 година:

31.12.2024 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити	3	-	54.000	-	54.003
Обврски за камати	-	-	-	-	0
Обврски спрема добавувачи	1.241	-	-	-	1.241
Останати краткорочни обврски	1.556	-	-	-	1.556
	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>54.000</u>	<u>0</u>	<u>56.800</u>

31.12.2023 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити и финансиски лизинг	369	-	-	-	369
Обврски за камати	18	-	-	-	18
Обврски спрема добавувачи	1.408	-	-	-	1.408
Останати краткорочни обврски	1.839	-	-	-	1.839
	<u>3.634</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.634</u>

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Групата на 31.12.2024 и 31.12.2023 година:

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2024 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	4.639	-	-	-	4.639
Побарувања од купувачи	861	150	51	651	1.713
Останати побарувања	3.623	-	-	230	3.853
Депозити во банки	200.000	-	-	-	200.000
Побарувања за камати	-	-	-	-	0
Вложувања во подружници и вложувања расположливи за продажба	-	-	-	669.111	669.111
	209.123	150	51	669.992	879.316

31.12.2023 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	17.446	-	-	-	17.446
Побарувања од купувачи	1.975	801	25	5	2.806
Останати побарувања	19.073	-	-	-	19.073
Депозити во банки	179.000	-	-	-	179.000
Побарувања за камати	-	-	-	23	23
Вложувања во подружници и вложувања расположливи за продажба	-	-	-	676.805	676.805
	217.494	801	25	676.833	895.153

7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2024	2023
Приходи од продажба на услуги	17.843	31.445
Приходи од продажба на нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	5.491
Приходи од наемнина	11.676	11.720
Вкупно	29.519	48.656

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Добивка од продажба на основни средства	311	781
Добивка од продажба на хартии од вредност	-	1.136
Приходи од наплатени отпишани побарувања	61	-
Останато	81	304
Вкупно	<u>453</u>	<u>2.221</u>

9. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Бруто плати на вработените	10.310	11.357
Други надоместоци за вработените	287	397
Вкупно	<u>10.597</u>	<u>11.754</u>

10. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Потрошена енергија	4.593	6.964
Транспортни трошоци	55	333
Комунални услуги	366	458
Платени царини и други царински давачки	-	6.121
Услуги за одржување и заштита	1.059	814
Трошоци за наемнини	292	499
Банкарски услуги и трошоци на платен промет	182	228
Трошоци по договор за дело	-	224
Даноци, придонеси, членарини и други давачки	307	349
Телефонски и поштенски услуги	156	195
Премии за осигурување	200	368
Репрезентација и спонзорства	128	461
Трошоци за службени патувања	786	1.404
Отпис и исправка на вредноста на побарувања од купувачи	51	422
Надоместоци на членови на Одборот на директори	237	270
Адвокатски, нотарски и судски трошоци	1.258	1.576
Останато	976	2.404
Вкупно	<u>10.646</u>	<u>23.090</u>

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Приходи од камати	7.127	5.639
Позитивни курсни разлики	-	-
Приходи од дивиденди	5.106	5.058
Останати финансиски приходи	576	-
Вкупно финансиски приходи	12.809	10.697
Расходи за камати	-1	-445
Негативни курсни разлики	-	-15
Останати финансиски расходи	-	-
Вкупно финансиски расходи	-1	-460
Нето финансиски приходи / расходи	12.808	10.237

12. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Добивка пред оданочување	11.674	9.934
Даночно непризнаени расходи	1.840	2.990
Даночна основа	13.514	12.924
Намалување на даночната основа	-5.106	-5.058
Даночна основа по намалување	8.408	7.866
Данок на добивка по стапка од 10%	841	787
Намалување на пресметаниот данок	-	-240
Данок на добивка по намалување	841	547
Ефективна даночна стапка	<u>7,20%</u>	<u>5,50%</u>

13. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Заработувачка која им припаѓа на имателите на акции	10.833	9.387
Пондериран просечен број на акции во оптек	709.584	709.584
Основна заработувачка по акција во денари	15,27	13,23

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината. Матичното друштво нема издадено приоритетни акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ТД МАКОШПЕД АД - Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

14. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

2024 година

во илјади денари	Земјинге и градежни објекти	Опрема, мебел и трансп. сред.	Инвестиции во тек	ВКУПНО	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност					
Состојба 01.01.2024	118.026	48.895	-	166.921	1.126
Нови набавки	34.314	200	-	34.514	-
Прекнижување од аванси за основни средства	-	-	-	0	-
Расходување и продажба	-	-3.156	-	-3.156	-
Состојба 31.12.2024	152.340	45.939	-	198.279	1.126
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2024	68.638	17.717	-	86.355	1.126
Амортизација	2.992	5.307	-	8.299	-
Прекнижување	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-2.619	-	-2.619	-
Состојба 31.12.2024	71.630	20.405	-	92.035	1.126
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА					
31.12.2024	80.710	25.534	-	106.244	0

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2023 година

во илјади денари	Земјиште и градежни објекти	Опрема, мебел и трансп. сред.	Инвестиции во тек	ВКУПНО	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност					
Состојба 01.01.2023	118.270	54.149	-	172.419	1.126
Нови набавки	-	3.892	-	3.892	-
Прекнижување од аванси за основни средства	-	-	-	0	-
Расходување и продажба	-244	-9.146	-	-9.390	-
Состојба 31.12.2023	118.026	48.895	-	166.921	1.126
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2023	65.913	20.242	-	86.155	1.126
Амортизација	2.969	5.781	-	8.750	-
Прекнижување	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-244	-8.306	-	-8.550	-
Состојба 31.12.2023	68.638	17.717	-	86.355	1.126
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2023	49.388	31.178	-	80.566	0

15. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

во илјади денари	2024	2023
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари	36.743	35.885
Набавки	54.427	858
Продажба	-	-
Пренос од /на НПО	-	-
Состојба на 31 декември	91.170	36.743
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари	26.063	25.174
Амортизација за тековната година	892	889
Продажба	-	-
Пренос од /на НПО	-	-
Состојба на 31 декември	26.955	26.063
Сегашна вредност на 31 декември	64.215	10.680

Вложувањата во недвижности се состојат од деловна зграда во центарот на Скопје, објект во Гевгелија и станбена куќа во општина Центар на Скопје кои наменети за издавање под наем од кој се остваруваат приходи од наемнини.

Како обезбедување за одобрена кредитна рамка во корист на НЛБ банка АД Скопје под хипотека е ставена деловната зграда во Скопје во КО Центар 1 со вкупна површина од 2.188 метри квадратни и земјиште под зграда со површина од 370 метри квадратни, со вкупна книговодствена вредност од 9.799 илјади денари.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

16. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Вложувања во котирани друштва на официјалниот пазар на Македонската берза - подсегмент супер котација	-	-
Вложувања во котирани друштва на официјалниот пазар на Македонската берза - подсегмент берзанска котација	317.230	317.230
Вложувања во котирани друштва на официјалниот пазар на Македонската берза - подсегмент задолжителна котација	305.811	313.505
Вложувања во акции на некотирачки друштва	70	70
Вложувања во удели на некотирачки друштва	46.000	46.000
Вкупно	<u>669.111</u>	<u>676.805</u>

Промени во вложувањата расположливи за продажба

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Состојба на 1 јануари	676.805	677.956
Набавки во текот на годината		15.362
Продажби во текот на годината	-7.694	-16.618
Вредносно усогласувања на вложувања по пазарна вредност	-	105
Состојба на 31 декември	<u>669.111</u>	<u>676.805</u>

17. ЗАЛИХИ

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Суровини и материјали	-	-
Резервни делови и ситен инвентар	-	-
Трговски стоки	238	238
Вкупно	<u>238</u>	<u>238</u>

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

18. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Побарувања од купувачи во земјата	1.713	2.806
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Побарувања за дадени аванси	-	-
Сомнителни и спорни купувачи во земјата	21.591	21.603
Останати побарувања	-	-
Вкупно побарувања од купувачи - бруто	<u>23.304</u>	<u>24.409</u>
Исправка на вредност	-21.591	-21.603
Вкупно побарувања од купувачи - нето	<u>1.713</u>	<u>2.806</u>

Промени во исправката на вредност на купувачи

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Состојба на 1 јануари	21.603	21.242
Исправки во текот на годината	50	402
Наплати во текот на годината	-	-
Конечен отпис	-62	-41
Состојба на 31 декември	<u>21.591</u>	<u>21.603</u>

19. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	3.172	18.104
Побарувања за повеќе платен данок на додадена вред.	63	362
Однапред платени и пресметани трошоци и пресметани приходи	-	-
Останати краткорочни побарувања	618	855
Вкупно	<u>3.853</u>	<u>19.321</u>

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

20. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Орочени денарски депозити во банки	200.000	179.000
Орочени девизни депозити во банки	-	-
Побарувања по камати на дадени позајмици	-	23
Вкупно	<u>200.000</u>	<u>179.023</u>

За одобрен краткорочен денарски кредит од Халк Банк АД Скопје во износ од 54.000 илјади денари под залог е ставен наменски безкаматен депозит во Халк Банк АД Скопје во износ од 54.000 денари.

21. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Жиро сметки	3.734	16.536
Благајна	10	11
Девизни сметки	895	899
Депозити со рок на доспевање до 3 месеци	-	-
Вкупно	<u>4.639</u>	<u>17.446</u>

22. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Шпаркасе Лизинг Доо Скопје	-	-
Халк банк АД Скопје	-	-
Развојна банка на Р. С. Македонија АД Скопје	-	369
Обврски за камати за лизинг	-	-
Вкупно	0	369
Намалено за обврските со доспеаност за плаќање до една год.	-	-369
Долгорочни кредити со доспеаност за плаќање над една год.	<u>0</u>	<u>0</u>

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

23. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	1.241	1.408
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-
Вкупно	<u>1.241</u>	<u>1.408</u>

24. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Обврски за данок на додадена вредност	178	392
Обврски за данок на добивка	-	-
Обврски за бруто плати	889	958
Обврски за дивиденди	487	487
Обврски за примени аванси	-	-
Обврски по цесии	-	-
Однапред наплатени приходи	-	766
Останати краткорочни обврски	2	2
Вкупно	<u>1.556</u>	<u>2.605</u>

25. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Обврски по краткорочни кредити		
Халк банк АД Скопје	54.003	-
Обврски за примени позајмици	-	-
Обврски за камати	-	18
Вкупно	<u>54.003</u>	<u>18</u>
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	-	369
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	<u>54.003</u>	<u>387</u>

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

26. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	2024	2023
EUR	61,4950	61,4950
USD	58,8807	55,6516

27. ТРАНСАКЦИИ И САЛДА СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во продолжение се дадени трансакциите и салдата што произлегуваат од односите помеѓу матичното друштво ТД МАКОШПЕД АД - Скопје и неговата подружницата МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје, а кои што се елиминирани во овие консолидирани финансиски извештаи.

во илјади денари	2024	2023
Влог во Макошпед Транс ДООЕЛ Скопје (учество 100%)	8.509	8.509
Побарувања по основ на купопродажни односи	651	711
Побарувања за позајмици	600	1.600
Побарувања за камати	-	25
Обврски по основ на купопродажни односи	651	711
Обврски за позајмици	600	1.600
Обврски за камати	-	25
Приходи од продажба на стоки и услуги	-	35
Приходи од камати	-	-
Набавки на стоки и услуги	-	35
Расходи од камати	-	-

Во текот на 2024 година на членовите на Одборот на директори на матичното друштво исплатени им се надоместоци во бруто износ од 237 илјади денари (270 илјади денари во 2023 година).

Матичното друштво нема дадено гаранции за своите поврзани лица. И поврзаните лица немаат дадено гаранции за своето матично друштво.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

28. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31.12.2024 година против Групата МАКОШПЕД АД Скопје покренати се судски постапки со вкупна вредност од 3.369 илјади денари (3.369 илјади денари на 31.12.2023 година). Раководството на Групата смета дека од оваа судска постапка нема да произлезат материјално значајни потенцијални обврски.

Групата на 31.12.2024 година има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон доверители во износ од 5 милиони денари (5 милиони денари на 31.12.2023 година).

29. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД

По датумот на известувачкиот период не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.